

Во врска со ПОКАНАТА ЗА ПОНУДА објавена на нашата веб страна од 16.08.2016 година во врска со проектот „Поддршка и развој на економија на пчелни производи во прекуграничната област-BEE-CONOMY „ за НАБАВКА на заштитна облека за 25 нови пчелари со отпечатено лого на проектот за работа со пчели за едукативни потреби и обезбедување на заштитна облека за едукативни цели, со детална спецификација во тендерската документација, за која беше утврден рок на доставување на понуди до 23.08.2016 вторник до 12.00 часот, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека општина Неготино го продолжува рокот за доставување на понуди до 07.09.2016 (среда) до 12.00 часот. Отварањето на понудите ќе биде јавно во 14.00 часот истиот ден.

Тендерската документација со прилагодени датуми подготвена согласно процедурите на ЕУ(PRAG) е достапна во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој на 3 спрат во општина Неготино од 8:00-16:00 часот, од 16.08.2016 година. Доколку сте заинтересирани истата може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Истовремено Ве информираме дека останатите елементи на ПОКАНАТА ЗА ПОНУДА остануваат исти и се дадени во продолжение :

Документи во прилог на понудата:

- Тековна состојба не постара од 6 месеци издадена од Централен регистар
- Решение за регистрирана дејност од Централен регистар
- Договорниот орган не ја исклучува можноста дополнително да бидат побарани следниве документи:
 - во последните 5 години, на понудувачот да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари
 - на понудувачот да не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
 - на понудувачот да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
 - понудувачот да не е во постапка за стечај или во постапка за ликвидација;
 - понудувачот да нема неплатени даноци, придонеси или други јавни давачки;
 - на понудувачот да не му е изречена прекршочна санкција-забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност

[CORRIGENDUM No2 05-261](#)

[c2_contractnotice](#)

Контакт:

М-р Лолита Ристова-проект менаџер

тел:043-361-045 лок.123

факс:043-361-933

моб.070370555

e-mail:loli_ristova@yahoo.com или

e-mail: lolita.ristova@negotino.gov.mk